

SONY

SONY®

3-100-199-23 (1)

Bluetooth™ Аудио систем

Инструкции за употреба

МК

Дополнителни информации и одговори на
вашиите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница

<http://www.sony.net/>

За откажување на демонстрацијата (DEMO екранот), видете на стр 16.



MEX-BT2500

© 2007 Sony Corporation



Sony Corporation Печатено во Македонија

Инсталирајте го овој уред на контролната плоча на автомобилот заради сигурност. За инсталирање и поврзување погледнете во упатството.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Оваа ознака се наоѓа на дното од шасијата.

Плочката со името, волтажата и др. е лоцирана на долниот дел од шасијата.

CE

Hereby, Sony Corp., објавува дека производот MEX- BT2500 е во согласност со потребите и други релевантни провизии од Directive 1999/5/EC.

За повеќе детали пристапете на следната URL:
<http://www.compliance.sony.de/>



Исфрлување на стари електрични и електронски апарати (применливо во Европската унија и други европски земји со посебни собирни центри.)

Овој симбол на производот или на неговото пакување означува дека тој не треба да се третира како обичен отпадок. Наместо тоа, тој треба да се остави во одредени собирни центри за рециклирање на електрична опрема. Со правилно постапување со овој отпадок помагате во намалување на штетните последици по околината и здравјето на луѓето, кое може да биде предизвикано од неправилно ракување и отстранување на истиот. Со рециклирање на материјалите придонесувате во зачувување на природните ресурси. За повеќе информации Ве молиме контактирајте со локалниот Civic Office, компанијата за исфрлање на домашните отпадоци или продавницата од каде е купен. Применлив додаток: далечински управувач.

Внимавајте доколку палењето на автомобилот нема АСС позиција

Наместете ја Auto Off функцијата (стр. 16). Уредот ќе се исклучи комплетно и автоматски во исто време кога го исклучувате истиот, што го заштитува акумулаторот од оштетување. Доколку не ја наместите Auto Off функцијата притиснете и држете (OFF) додека екранот не се изгаси секогаш кога го исклучувате палењето.



ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ

Почитувани клиенти,

Ви благодариме за купувањето на производи од фирмата "SONY". "SONY" Ви дава гаранција за телевизорите 24, за видео камери, DVD, аудио компоненти и Hi Fi системи 12 месеци, за галантерија - кабли, звучници, далечински управувачи, слушалки и сл. 6 месеци, лампа за телевизори со задна проекција 6 месеци или 3000 часа работа (во зависност од тоа кој услов е прв исполнет) за квалитет на купениот производ од датумот на купување. "SONY" обезбедува сервисирање и снабдување со резервни делови во рок од 5 години.

Ако овластениот сервис не го поправи производот во рок од 14 (четиринаесет) дена, гарантниот рок се продолжува за онолку време колку што траела поправката.

Доколку поправката на неисправниот производ трае подолго од 20 дена, производот ќе биде заменет со нов.

Гаранцијата е важечка, ако во време на гарантниот период производот покаже неисправност поради некавалитетен материјал или неправилна изработка. Сите неисправности во тој период се отстрануваат бесплатно од страна на овластените сервиси, наведени подолу.

Гаранцијата се однесува за производи, произведени од фирмата "SONY", купени со оригинален гарантен лист и е важечка само на територијата на Република Македонија, Република Бугарија, Србија, Црна Гора и Албанија.

Увозникот на стоката во Република Македонија назначен на Гарантниот лист ги превзема обврските од гаранцијата према своите купувачи.

Гаранцијата се признава од овластениот сервис само со приложување на гарантниот лист, читко пополнет, да го содржи името на продавачот, датум на продажба, печат на продавачот и фискална сметка од продавницата од каде е купен производот.

Гаранцијата не важи во следните случаи:

Кога не се запазени упатствата за монтажа и експлоатација, наведени во упатството за ракување (употреба).

Кога има несоодветности меѓу податоците во документите и самиот производ или обид за преправање на податоците во гарантниот лист.

Кога има видливи обиди за преправање на фабричкиот број или гаранциската лепенка на производот.

Кога има оштетувања поради поправка од неовластени лица или сервиси и/или се правени измени (модификации).

Оштетувања при транспорт, механички оштетен, електричен удар или од природни неприлики. Неисправниот производ се доставува во оригиналното пакување. Ризикот за оштетување за време на транспортот до и од овластениот сервис е на сметка на купувачот.

ГАРАНТЕН ЛИСТ



Гарантниот лист Ви гарантира бесплатна поправка на производот, купен од фирмата "SONY", согласно со гаранциските услови опишани подолу. Ако производот покаже неисправност во време на гарантниот рок, Ве молиме јавете се во најблискиот овластен сервис на "SONY" или во продавницата од каде е купен производот.

Вид на производ:
Модел (тип):
Фабрички број:

--	--

Купувач
Адреса-Телефон:

Фирма увозник:

--

Датум на продажба:
Број на фактура (сметкопотврда):

--

Продавач (адреса и телефон):
Потпис и печат:

--

Датум:

Серија Бр.:

Содржина

Добродојдовте4

Вклучување

Ресетирање на уредот5
Подготовка на далечинскиот управувач5
Дотерување на часовникот6
Дотерување на нивото на гласот6
Отстранување на горната плоча6
Прикачување на горната плоча7

Положба на контролите и основни функции

Основен уред8
Далечински управувач RM-X3048

ЦД

Ознаки на екранот10
Повторување на нумера и репродукција по случаен избор10

Радио

Зачувување и прием на станици10
Автоматско зачувување — BTM10
Рачно зачувување10
Прием на зачуваните станици10
Автоматско пребарување10
RDS11
Преглед11
Дотерување на AF и TA11
Избирање наPTY12
Дотерување на CT12

Bluetooth функции

Bluetooth операции13
Впарување13
За Bluetooth ознаките14
Поврзување14
Вклучување на Bluetooth излезниот сигнал14
Приклучување на мобилен телефон14
Приклучување на аудио извор14
Разговор преку слушалки14
Доаѓачки повикувања14
Ваши повикувања15
Промена на повикување15
Пренесување на музика15
Слушање на музика од аудио извор15
Раководење на аудио изворот преку овој уред15
Бришење на регистрациите на сите впарени уреди15

Други функции

Промена на звучните дотерувања16
Дотерување на balance и fader — BAL/FAD16
Дотерување на еквилајзерот — EQ lite16
Конфигурирање — SET16
Користење на дополнителна опрема17
Помошна аудио опрема17

Дополнителни информации

Мерки на претпазливост18
Забелешки за дисковите18
За MP3/WMA податоци18
За Bluetooth функциите19
Одржување20
Отстранување на уредот20
Карактеристики21
Проблеми и можни решенија22
Пораки за грешка23

Добројдовте!

Ви благодариме што избравте Sony Bluetooth™ Аудио систем. Можете да уживате во возењето со следните функции.

• CD репродукција

Можете да репродуцирате CD-DA (кое содржи CD TEXT*) и CD-R/CD-RW (MP3/WMA податоци со Multi Session (18)).

Тип на дискот	Ознака на дискот
CD-DA	
MP3 WMA	

• Радио прием

– Можете да меморирате до 6 станици по опсег на фреквенција (FM1, FM2, FM3, MW и LW).

– **BTM** (Best Tuning Memory): функција
Уредот ги избира и меморира станиците со најдобар прием.

• RDS услуги

– Можете да користите FM станици со Radio DataSystem (RDS).

• Bluetooth функции

– Зборување со слушалки во автомобилот со Вашиот мобилен телефон. Уредот одговара на повици и повикува.

– Пренесување на музика од Вашиот мобилен телефон или од друг подвижен аудио уред.

– Ги подржува и овие профили: HFP 1. 0, HSP, A2DP и AVRCP.

• Дотерување на звукот

– **EQ lite:**

– Можете да изберете една од 6 дадени криви на еквилајзерот.

• Поврзување со дополнителна опрема

AUX влезот на овој уред Ви овозможува поврзување со подвижен аудио уред.

* CD TEXT диск в CD-DA кое содржи информации за дискот, артистот, и името на нумерата.

Марката Bluetooth и логото се во сопственост на Bluetooth SIG, Inc и сепакво користење од Sony Corporation е под лиценца.

Другите трговски марки и имиња се оние на нивните сопственици.



Microsoft, Windows Media, и Windows логото се заштитени трговски ознаки на Microsoft Corporation во САД или во други држави.

Внимание

SONY ВО НИЕДЕН СЛУЧАЈ НЕМА ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН ЗА БИЛО КАКВИ ПОСЛЕДИЦИ, САКАНИ И НЕСАКАНИ ИЛИ ЗАГУБА НА ПРОФИТ, ПРИХОД, ИНФОРМАЦИИ, ЗАГУБА ОД КОРИСТЕЊЕ НА УРЕДОТ, ДОПОЛНИТЕЛНАТА ОПРЕМА ИЛИ ВРЕМЕТО НА КУПУВАЧОТ, СО КОРИСТЕЊЕ НА УРЕДОТ ИЛИ НЕГОВИОТ СОФТВЕР.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА!

Модифицирање или менување на овој уред без претходна дозвола од Sony, може да предизвика незаконска употреба од страна на корисникот. Придржувајте се кон законските прописи при користење на овој Bluetooth уред.

Возење

Проверете ги законите и регулативите за употреба на мобилен телефон и слушалки при возење во местото каде возите. Секогаш возете внимателно и при повикување или одговарање на повик застанете и паркирајте се ако дадената ситуација го бара тоа.

Поврзување со други уреди

При поврзување на други уреди Ве молиме внимателно прочитајте ги нивните упатства за употреба.

ПОПРАВКИ ВО ГАРАНТЕН РОК

Датум на прием	Датум на поправка	Опис на поправката и сменетите делови	Име на сервисерот	Потпис и печат
		SYMP : SEC : DEF.C / REC. C : Ref. №		
		SYMP : SEC : DEF.C / REC. C : Ref. №		
		SYMP : SEC : DEF.C / REC. C : Ref. №		
		SYMP : SEC : DEF.C / REC. C : Ref. №		
		SYMP : SEC : DEF.C / REC. C : Ref. №		
		SYMP : SEC : DEF.C / REC. C : Ref. №		
		SYMP : SEC : DEF.C / REC. C : Ref. №		
		SYMP : SEC : DEF.C / REC. C : Ref. №		

L. SEEK +/-

Local seek е вклучен за време на автоматското барање.

NO AF

Нема алтернативна фреквенција за оваа радио станица.

→Притиснете (SEEK) +/- додека името на програмот трепка. Уредот започнува да бара друга фреквенција со ист PI (Идентификација на програм) ("PI SEEK" се појавува)

NO INFO

Нема текстуални информации во MP3/WMA содржините.

NO MUSIC

ЦД-то не е со музичка содржина.

→Ставете ЦД со музичка содржина.

NO NAME

Албумот/името на нумерата не се впишани на ЦД.

NO TP

Уредот ќе продолжи да бара достапни TP станици.

OFFSET

Можеби постои внатрешна неисправност на уредот.

→Проверете го приклучокот. Ако ознаката и понатаму постои контактирајте го најблискиот Sony сервис.

Уредот ги чита сите информации за албуми и нумери на ЦД-то.

→Причекајте додека читањето не е завршено и не започне емитувањето на ЦД-то автоматски. Во зависност од структурата на ЦД-то ова може да трае повеќе од минута.

PUSH EJT

ЦД-то не се вади од уредот.

→Притиснете  (исфрли) (стр. 9).

"LLLLL" или "TTTTT"

При враќање назад или брзо напред сте стигнале до крајот односно почетокот на ЦД-то и не можете понатаму.

"_"

Знакот не може да се прикаже на уредот.

Интернет информации

Доколку имате било какви прашања во врска со овој уред Ве молиме посетете ја интернет адресата <http://support.sony-europe.com>

Ако ова не Ви помогне да ја решите настанатата ситуација консултирајте се со најблискиот Sony дилер.

Ако го носите уредот на поправка поради проблеми со читање на ЦД-то, понесете го и ЦД-то со кое се појавил тој проблем.

Изложување на радио фреквенција

RF сигналот може негативно да влијае на непрописно инсталираните и неадекватно заштитените ел. системи како што се електричниот вбризгувач за бензин, електричниот антиблок сопирачки систем, електричната контрола на брзината, заштитните воздушни перничува. За инсталирање на овој уред Ве молиме консултирајте се со произведувачот или неговиот претставник за Вашиот автомобил. Неправилно инсталирање или сервис може да биде опасно и предизвика поништување на гаранцијата која ја има овој уред.

Консултирајте се со производителот на автомобилот за да се осигурате дека користењето на мобилен телефон во автомобилот нема да влијае врз електричните системи во него.

Внимателно проверете дали сите безжични уреди се приклучени и правилно работат.

Итни повици


Овие Bluetooth слушалки и електричниот уред се поврзаат користејќи радио сигнал, мобилни (целуларни), и земјени мрежи како и кориснички програмирана функција, која не гарантира поврзување под секакви услови. Затоа немојте целосно да се потпрете на уредот за важни комуникации (пр. итни случаи). Запомнете, во случај да сакате да повикувате или примате повик, слушалките и уредот поврзан со нив мора да бидат вклучени во простор со адекватена јачина на мрежниот сигнал. Итните повици може да не можат да се извршат на сите мобилни мрежи или кога мрежната услуга е завршена или други телефонски можности се активирани.

Проверете со Вашиот провајдер.

Активирање

Ресетирање на уредот

При активирањето на уредот за прв пат или по менување на автомобилскиот акумулатор, морате да го ресетирате уредот. Отстранете ја горната плоча и притиснете го RESET копчето со зашилен предмет (пр. врв од пенкало).



Забелешка
Со притискање на RESET копчето ќе се избрише дотераното време и некои други меморирани работи.

Подготвување на далечинскиот управувач со картичка

Пред користење на далечинскиот управувач со картичка отстранете го заштитниот филм.



Часовникот има 24-часовна дигитална индикација.

1 Притисни и држи го копчето за избирање

Се прикажува екранот за дотерување.

2 Притискајте постојано додека "CLOCK-ADJ" не се појави на екранот.

3 Притиснете (SEEK) +.

Индикаторот за часовникот почнува да трепка.

4 Со ротирачката команда за јачина на тонот внесете ги часовите и минутите

За менување на дигиталните индикации притиснете (DSPL).

5 Притиснете го копчето за избирање.

Дотерувањето е завршено и часовникот е активиран. За прикажување на часовникот притиснете (DSPL). Притиснете повторно (DSPL) за враќање на претходниот екран.

Со далечинскиот управувач со картичка
Во постапката 4, за дотерување на часовите и минутите притиснете ← или →.

Забелешка

Можете автоматски да го дотерате времето со помош на RDS можностите. (стр. 12).

Дотерување на јачината на тонот на секој уред

При поврзување на подвижен аудио уред преку Bluetooth или преку AUX влез, Ви препорачуваме дотерување на јачината на тонот на поврзаниот уред или дотерување на јачината на тонот за секој уред во менито за дотерување на овој уред. Види под "Дотерување на јачината на тонот" (стр. 15) за Bluetooth уредот и "Дотерување на јачината на тонот" (стр. 17) за уреди поврзани преку AUX влезот.

Вадење на плочката

Со вадење на плочката можете да спречите обивање на автомобилот.


Аларм

Ако го исклучите палењето на автомобилот без да ја извадите предната плочка, алармот за претпазливост ќе се активира неколку секунди. Алармот ќе се вклучи само доколку се користи вградениот засилувач.

1 Притиснете (OFF).

Уредот е исклучен.

2 Притиснете и повлечете кон себе.



Забелешка

- Не ја фрлајте и не ја изложувајте на притисок предната плочка и екранот.
- Не ја изложувајте на топлина или влага и не ја оставајте на контролната плочка на автомобилот кога возилото е паркирано.

За време на ФМ. приемот "ST" трепка.

- Изберете ја правилно фреквенцијата.
- Емитуваниот сигнал е премногу слаб.
→Изберете "MONO-ON" (стр. 17).

FM програм емитиран во стерео се слуша во моно.

Уредот е MONO дотеран. (во MONO мод)
→Наместете "MONO-OFF" (стр. 17).

RDS

Барањето SEEK започнува неколку секунди по слушањето.

Станицата не подржува TP или е со слаб сигнал.
→Деактивирајте ја TA (стр. 11).

Нема сообраќајни дојави.

- Активирајте ја TA (стр. 11).
- Станицата не емитува сообраќајни дојави и покрај тоа што подржува TP.

→Побарајте во друга станица

PTY прикажува "- - - - -"

- Станицата не е RDS станица
- RDS информациони нема во приемот.
- Станицата не го одредува типот на програмата.

Bluetooth функции

Уредот кој го приклучуваме не го препознава Bluetooth

- Пред да почнете со вмрежување, уредот поставете го во вмрежувачки неактивен режим.
- При приклучување со Bluetooth, овој уред не може да биде препознаен од друг уред. Исклучете го приклучувањето, а потоа побарајте го од друг уред.
- Кога се врши поврзување вклучете го излезниот сигнал. (стр. 14).

Поврзувањето не е можно.

- Поврзување на овој систем од Bluetooth уред или обратно, поврзувањето е контролирано од една страна (од ситемот или Bluetooth уредот), а не до двете.
- Проверете ги процедурите за вмрежување и поврзување во упатството на другиот систем и повторете ја процедурата повторно.

Мала јачина на тонот на говорникот.

Дотерајте ја јачината на тонот.

Ехо или бука се јавува за време на разговорот.

- Намалете го тонот.
- Доколку околната е позвучна од звукот на телефонот тогаш пробајте да ја намалите буката. Пример. Ако буката од колите е прејака тогаш затворете го прозорчето и др.

Телефонот не е приклучен

Кога Bluetooth аудио репродукцијата е во тек телефонот не е вклучен дури и ако притиснете  (hands free).
→Поврзување од телефон.

Звукот на телефонот е со слаб квалитет.

Квалитетот на звукот зависи од условите на приемот на мобилниот телефон.

→Доколку приемот е слаб, преместете го автомобилот на место каде сигналот ќе биде појак.

Јачината на тонот на приклучениот систем е слаба (јака)

Нивото на јачината се разликува во зависност од уредот.

→Дотерајте ја јачината на тонот или на овој или на приклучениот уред

Пречки со звукот за време на репродукцијата на Bluetooth аудио уредот.

- Намалете ја раздалеченоста меѓу овие два уреда
- Доколку Bluetooth аудио уредот е ставен во кутија која може да го попречува сигналот, тогаш при користење извадете го од кутија.
- Доколку повеќе Bluetooth уреди или други уреди кои емитураат радио сигнали се во меѓусебна близина.
→Исклучете ги останатите уреди.
→Намалете ја оддалеченоста меѓу уредите.

• Репродукцијата запира веднаш кога ќе се постави врска меѓу мобилниот телефонот и овој уред. Тоа не е проблем во уредот.

Не се раководи со приклучениот Bluetooth аудио уред

Проверете дали поврзаниот Bluetooth уред подржува AVRCP.

Некои функции не работат

Проверете дали поврзаниот уред го подржува тоа функции.

Ненамерно одговарање на повик.

Приклучениот телефон е дотеран на автоматско одговарање на повик.

Нема звук на звучниците при повикнување со слушалки.

Ако звукот се емитува од мобилниот телефон, дотерајте го телефонот звукот да го емитува преку автомобилските звучници.

"OFF BT" се појавува при почетокот.

Притиснете (OFF). Притискајте (EQ/BLUETOOTH) додека  се изгаси. Потоа започнете повторно.

Пораки за грешки

ERROR

- Неправилно поставено или нечисто ЦД. →Исчистете и правилно поставете го ЦД
- Употребувате празно ЦД
- ЦД-то не работи доколку има проблем.

→Внесете друго ЦД.

FAILURE

Неправилно поврзување со звучниците.

→Проверете го упатството за употреба на овој модел.

продолжува на следната страна →

MPEG Layer-3 е технологија за кодирање на звукот и соодветните патенти се лиценцирани на Fraunhofer IIS и Thomson.

Дизајнот и карактеристиките може да се променат од производителот без најава.



- Во печатените плочки не се користени халогенизирани попречувачи на огин.
- Халогенизирани попречувачи не се користени во кукиштето.
- Хартија е користена за пакувачките перничувања.

Проблеми и решенија

Следната листа ќе Ви помогне да ги надминете проблемите со вашиот уред. Пред да преминете на листата подолу проверете ги приклучоците и оперативните процедури.

Општо

Уредот не е снабден со енергија.

Проверете ги приклучоците. Ако се е во ред тогаш проверете го осигурувачот.

Автоматската антена (aerial) не се издолжува.

Аntenата нема релеј. (aerial)

Нема звук.

- Јачината на волуменот е прениска.
- АТТ функцијата е активирана (стр. 9).
- Позицијата на fader control "FAD" не е наместена за 2- звучника.

Нема звучен сигнал.

Звучниот сигнал е откажан (стр. 16).

Содржините од меморијата се избришани.

- RESET било притиснато.
- Меморијата ги стациите повторно.
- Електричниот проводник или батеријата се исклучени.

• Ел проводник е неправилно приклучен

Зачуваниите станици и часовникот се избришани

Осигурувачот е прегорен.

Прави бука кога сме во позиција на палење.

Ел. проводници не си одговарат со видот на приклучокот за електрична енергија на автомобилот.

Екранот исчезнува /воопшто не се појавува

- "DIM-ON" функцијата е вклучена (стр. 16).
- Екранот се исклучува доколку притиснете. (OFF).
- Притискајте (OFF) екранот не се вклучи.
- Нечисти приклучоци (стр. 20).

Auto Off функцијата не работи.

Уредот е вклучен. Auto Off функцијата се активира само после исклучување на уредот.

→ Исклучете го уредот.

Попречено раководење со далечинскиот управувач.

Проверете дали сте ја отстраниле заштитната обвивка. (стр. 5).

CD репродукција

ЦД-то не може да се внесе во уредот

- Друго ЦД веќе е во уредот.
- ЦД-то е со сила ставено обратно или на погрешен начин.

Уредот не репродуцира

- Дефектно или нечисто ЦД.
- CD-Rs/CD-RW дискови не се не се за аудио употреба (стр 18).

MP3/WMA содржини не се пуштаат.

Дискот не е во согласност со MP3/WMA форматот (стр. 18).

На MP3/WMA фајлови потребно им е подолго време за вчитување.

На следните ЦД-ња им е потребно подолго време за почеток.

- ЦД снимено со комплицирана содржина.
- ЦД снимено во Multi Session.
- ЦД на кое не може да се снима.

Ознаките не екранот не се движат

- Кај дискови со многу карактери можно е да не се движат.
- "A. SCRL" е наместено на "OFF".
- Наместете "A. SCRL-ON" (стр. 16).

Пречки со звукот.

- Некоректно инсталирање.
- Инсталирајте го уредот со агол помал од 45° на даденото место во автомобилот.
- Неправилно и нечисто ЦД

ЦД-то не сака да излезе од уредот

Притиснете  (eject) (стр. 9).

Радио прием

Нема прием на радио станици.

Има пречки во звукот.

- Поврзете го контролниот проводникот (син) на антената (aerial) или проводникот за ел. енергија на додаточите (црвен) со проводникот за ел. енергија на подржувачот на антената (само кога автомобилот е со вградена FM/MW/LW антена на задната страна од шофершајбната).
- Проверете го приклучокот на антената.
- Антената не сака да се издолжи.
- Проверете го контролниот проводник на антената
- Проверете ја фреквенцијата.

Пребарување не е можно.


- Зачувајте ја правата фреквенција во меморијата.
- Емитуваниот сигнал е преслаб.

Автоматското пребарување не е можно.

- Погрешно дотерување на local seek модот.
- Пречесто запирање во пребарувањето: Изберете "LOCAL-ON" (стр. 16).
- Пребарување не запира на станица: изберете "MONO-ON" (стр. 17).
- Емитуваниот сигнал е преслаб.
- Пребарајте рачно.

Ставање на плочката


Поврзи ги делот **A** од контролната плоча и делот **B** од уредот, како на сликата и притиснете ја левата страна додека не кликне.




Забелешка

Не ставајте ништо во внатрешниот дел од контролната плоча.

Основен уред




Далечински управувач со картичка RM-X304



Видете на посочените страни за детали. Копчињата на далечинскиот управувач се со исти команди како оние на уредот.


- 1 OFF** Копче
Исклучување на енергијата односно изворот.
- 2 EQ (equalizer) / BLUETOOTH** копче 16
CD/Радио/Bluetooth audio:
Избирање тип на еквалајзерот (XPLOD, NATURAL, HARD, UPBEAT, VOCAL, CUSTOM или OFF).
Power off:
Bluetooth сигнал за on/off, впарување.
- 3 Јачина на тонот бирање/Избирање/ (слушалки) копче** 14, 16
За дотерување на тонот (вртете); изберете опции за дотерување (притиснете и вртете); прием/крај на повик (притиснете)
- 4 SOURCE** копче
За вклучување; промена на извор (Radio/CD/ AUX/Bluetooth audio/Bluetooth телефон)

3 Повлечете ги клучевите за ослободување на оквирот.




2 Отстранување на уредот

1 Ставете ги истовремено двата клуча додека не кликнат.



2 Повлечете ги клучевите за да го изместите уредот.



3 Извадете го уредот од неговото лежиште



Карактеристики

CD уред

Однос сигнал/шум: 95 dB
Фреквентно подрачје: 10 – 20,000 Hz
Wow и flutter: Под мерните граници

Радио приемник FM

Фреквентен опсег: 87.5 – 108.0 MHz
Антенски приклучок:
Надворешен антенски приклучок
Меѓуфреквенција: 10.7 MHz/450 kHz
Осетливост: 9 dBf
Селективност: 75 dB at 408 kHz
Однос сигнал/шум: 67 dB (stereo), 69 dB (моно)
Изобличување при 1 kHz: 0.5 % (стерео), 0.3 % (моно)
Одвојување: 35 dB при 1 kHz
Фреквентен одговор: 30 – 15,000 Hz

MW/LW

Фреквентно подрачје:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Антенски приклучок:
Приклучок за надворешна антена
Меѓуфреквенција: 10.7 MHz/450 kHz
Осетливост: MW: 30 µV, LW: 40 µV

Безжична комуникација

Систем за комуникација:

Bluetooth Standard верзијан 2.0

Излез:

Bluetooth Standard Power Class 2 (Max. +4 dBm)

Максимален опсег:

Линија на видливост околу 10 m (32.8 ft)*1

Фреквентно подрачје:

2.4 GHz band (2.4000 – 2.4835 GHz)

Модулација: FHSS

Компатибилни Bluetooth профили*2:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Handsfree Profile) 1.0
HSP (Headset Profile)

*1 Дометот на уредот зависи од повеќе фактори како што се пречките меѓу уредите, магнетното поле околу микробрановата печка, статичниот електрицитет, приемот, можностите на антената, оперативниот систем, софтверот и др.

*2 Bluetooth стандардот ја означува улогата на Bluetooth за поврзување меѓу уредите.

Засилувач

Излези: Приклучоци за звучници

Импеданса: 4 – 8 оми

Максимална излезна моќност: 52 W · 4 (на 4 оми)

Општо

Излез: Реле за напојување на антена

Влезови: AUX влезен приклучок (stereo mini jack)

Антенски влезен приклучок

Контрола на тонот:

Ниски: ±10 dB при 100 Hz (XPLOD)

Високи: ±10 dB при 10 kHz (XPLOD)

Гласност:

+9 dB при 100 Hz

+5 dB при 10 kHz

Напојување: 12 V DC акумулатор

(негативна маса)

Димензии: Околу 178 · 50 · 179 mm

(7 1/8 · 2 · 7 1/8 in) (ш/в/д)

Димензии за монтажа: Околу 182 · 53 · 162 mm

(7 1/4 · 2 1/8 · 6 1/2 in) (ш/в/д)

Mass: Околу 1.2 kg (2 lb 11 oz)

Испорачана дополнителна опрема:

Далечински управувач: RM-X304

Делови за монтажа и приклучување (1 комплет)

Продолжува на следната страна → 21

Друго


- Користењето на Bluetooth може да не влијае на мобилниот телефон во зависност од радиобрановите и местото каде се користи опремата.
- Доколку не се чувствувате пријатно по користењето на Bluetooth уредот, веднаш престанете да го користите. Ако се појави некој проблем контактирајте го најблискиот Sony дилер.

Доколку имате некое прашање или проблем во врска со уредот, а не е опфатен во ова упатство контактирајте со најблискиот дилер на Sony.

Одржување

Промена на литиумската батерија од далечинскиот управувач

Во нормални услови батеријата трае околу 1 година. (Во зависност од користењето работниот век може да биде пократок). Кога батеријата ослабнува сигналот на далечинскиот управувач станува пократок. Заменете ја батеријата со CR2025 литиумска батерија. Употребување на друга батерија може да предизвика огин или експлозија.



Забелешки за литиумската батерија


- Држете ја настрана од дофат на деца. Во случај на голтање веднаш контактирајте доктор.
- Избришете ја батеријата со ткаенина за подобар контакт.
- Внимавајте на поларитетот при инсталирање на батеријата.
- Не ја држете со метални пинцети поради можно затворање на струјно коло.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

При непрописно ракување, батеријата може да експлодира. Не ја полнете, уништете или изложувате на огин


Промена на осигурувач

При промена на осигурувачот бидете сигурни дека амперажата е иста со оригиналниот. Ако тој прегори тогаш проверете го сл. проводник и променете го осигурувачот. Доколку прегори повторно можеби постои внатрешна неисправност на уредот. Во таков случај контактирајте со најблискиот Sony дилер.



Чистење на конекторите

Уредот може да не работи како треба доколку приклучоците помѓу уредот и контролната плоча не се чисти. За да се заштитите од ова откачете ја контролната плоча (стр. 4) и исчистете ги приклучоците со памучна чепкалка и без сила бидејќи можат да бидат оштетени.



Забелешки


- Заради сигурност исклучете го автомобилот пред чистење на приклучоците и тргнете го клучот од бравата за палење.
- Никогаш не ги допирајте приклучоците со директно со присти ниту со метален предмет.

Отстранување на уредот

1 Отстранување на заштитниот оквир

1 Отстри ја предната плоча (стр. 4).

2 Поврзи ги клучевите за ослободување со заштитниот обрач.



5 Отвор за дикови

За ставање на дискови (ознаката нагоре)
Репродукцијата започнува автоматски.

6 Екран

7 AUX влез 17

За приклучување на подвижен аудио уред

8 ▲ (ејект) копче

За вадење на диск.

9 ⏏ (ослободување на плочката) копче

10 PTY (Program Type) копче 12

За избирање PTY во RDS.

11 SEEK +/- копчиња

CD:

За прескокнување нумери (притисни), за продолжено прескокнување нумери (притисни, по 1сек. притисни повторно и задржи); враќање и/брзо напред низ нумерите (притисни и задржи).

Радио

За барање низ станиците автоматски (притисни); за рачно барање (притисни и држи).

Bluetooth аудио уред*1:

За прескокнување нумери (притисни)

12 MODE копче 10

За избирање на радио опсег (FM/MW/LW).

13 DSPL (display)/DIM (dimmer) копче 10, 11

За промена на ознките на екранот (притисни); За осветлување на екранот (притисни и држи).

14 Нумерирани копчиња CD:

(1)/(2): ALBM +/-*2

За прескокнување албуми притиснете (притиснете); за продолжено прескокнување на албуми (притиснете и задржете).

(3): REP 10

(4): SHUF 10

(6): PAUSE*3

За паузирање на репродукцијата. За откажување: притиснете повторно.

Радио

За прием на зачуваните станици (притиснете) за зачувување на станици (притиснете и задржете).

Bluetooth аудио уред*1:

(6): PAUSE

За паузирање на репродукцијата. За откажување притиснете повторно.

15 AF (Алтернативни фреквенции)/ТА (сообраќајни дојави) копче 8

За дотерување на AF и ТА во RDS.

16 Приемник за далечинскиот управувач

17 RESET копче (позади плочката) 5

18 Микрофон 14

Забелешка

Не го покривајте микрофонот, може негативно да влиае на слушалките.

Следните копчиња на далечинскиот управувач со картичка се со различни функции од уредот. Отстранете го заштитниот филм пред употреба. (стр. 5).

19 ⏪ ⏩ копчиња

Исто како (SEEK) +/- на уредот.

20 VOL (volume) +/- копчиња

За дотерување на волуменот.

21 ATT (attenuate) копче / ⏸

За придушвање на звукот, за откажување притиснете повторно.

22 SEL (select) / ⏸ (handsfree) копче

Исто како на уредот.

23 ↑ (+)/↓ (-) копчиња

За раководење со CD, исто како (1)/(2) (ALBM +/-) на уредот.

24 SCRL (scroll) копче 10

За движење низ опциите на екранот.

25 Нумерирани копчиња

Прием на зачувани станици (притиснете); зачувување на станици (притиснете и задржете).

*1 Кога Bluetooth аудио уредот (подржува AVRCP од Bluetooth технологијата) е поврзан. Во зависност од уредот, некои операции не се можни.

*2 Кога MP3/WMA се репродуцираат.

*3 Кога се репродуцира на овој уред.


Забелешка

Доколку уредот е исклучен и екранот затемнет, не може да биде комадуван со далечинскиот управувач со картичка освен ако (SOURCE) копчето на уредот не биде притиснато или претходно не е ставен диск кој би го активирал уредот.

Забелешка

За деталите како да ја замените батеријата видете "Заменување на литиумска батерија на далечинскиот управувач со картичка" стр. 20.

Ознаки на екранот



Број на нумерата/Поминато време од нумерата, диск/ име на артистот, број на албумот*1, Име на албумот, Име на нумерата, текстуални информации*2, Час

*1 Името на албумот се прикажува само кога менуваат албум.

*2 При репродукција на MP3, ID3 ознаката е прикажана, а кога репродуцира WMA, WMA ознаката е прикажана.

За промена на ознаките на екранот притиснете (DSPL); за движење низ ознаките на екранот, изберете "A. SCRL-ON" (страница 16).

Забелешка

Прикажаните функции ќе се менуваат во зависност од типот на дискот, форматот на снимање и дотерувањата. Делтали за MP3/WMA, видете на страна 18.

Повторување и репродукција по случаен избор

1 При репродукцијата притиснете(3) (REP) или(4) (SHUF) континуирано додека посакуваната опција не се појави

Изберете	За репродукција
← TRACK	повторување на нумера
← ALBUM*	повторување на албум.
SHUF ALBUM*	албум по случаен избор
SHUF DISC	диск по случаен избор

* Кога MP3/WMA се репродуцира.

За враќање притиснете, "OFF" или "SHUF OFF."

Зачувување и прием на станици

Внимание

Кога пребарувате низ станиците при возење користете BTM за да избегнете незгода.

Автоматско зачувување — BTM

1 Притисни(SOURCE) континуирано додека "TUNER" се појави на екранот.

Запромена на ФМ опсег, притискајте (MODE) континуирано. Можете да избирате меѓу FM1, FM2, FM3, MW или LW

2 Притиснете и држете го копчето за избирање.

Прозорецот за дотерување се појавува.

3 Притискајте го континуирано копчето за избирање додека "BTM" се појави.

4 Притисни (SEEK) +.

Уредот ги зачувува станиците според редот на фреквенцијата на нумерираниите копчиња. Постои звучен сигнал откако опцијата ќе биде зачувана.

Рачно зачувување

1 За време на приемот на станицата која сакате да ја зачувате притиснете и задржете го копчето со броеви од 1 до 6 додека MEMORY не се појави.

Бројот на копчето се појавува на екранот

Забелешка
Ако сакате да зачувате станица на исто копче, претходно зачуваната станица ќе биде преместена.

Забелешка

Кога RDS станица е зачувана AF/TA опцијата е исто така зачувана (стр. 11).


Прием на зачуваните станици

1 Изберете го ФМ опсегот, а потоа притиснете број од ((1) до (6)).

Автоматско пребарување

1 Изберете опсег, а потоа притиснете (SEEK) -/+ за избирање станица пребарувањето завршува кога уредот ќе пронајде станица. Повторете ја процедурата додека посакуваната станица не биде пронајдена.

Репродукција на MP3/WMA податоци



Забелешка

- Кога именуваат MP3/WMA задолжително ставете ја mp3"/. wma пред името на содржината.
- При репродукција на VBR (variable bit rate) MP3/WMA содржини и движење брзо напред/назад, преостанатото време може да е непрецизно прикажано.
- Кога ЦД-то е снимено во Multi Session се препознава форматот од правата нумера или сесија. Секој друг формат се прескокнува. Приоритет имаат форматите CD-DA и MP3/WMA.
 - Кога правата трака е CD-DA, само CD-DA од првата сесија се репродуцира.
 - Кога правата трака не е CD-DA, MP3/WMA сесијата се репродуцира. Доколку на дискот нема никакви податоци од овие формати "NO MUSIC" е прикажано на екранот.

Забелешки за MP3

- Бидете сигурни дека дискот е финализиран пред да го користите на уредот
- Ако користите high-bit-rate MP3, како што е 320 kbps, звукот може да биде попречен.

Забелешки за WMA

- Фајлови со изгубени или оштетени податоци не се репродуцираат.
- Фајлови кодирани со заштита не се пуштаат.

За Bluetooth функцијата Што е Bluetooth технологија?

- Bluetooth безжичната технологија Ви овозможува комуникација на мала оддалеченост помеѓу дигиталните уреди како што е врската меѓу мобилниот телефон и слушалките. Bluetooth технологијата работи на оддалеченост од околу 10 м. Поврзувањето меѓу два уреда е вообичаено. Постојат и системи кои можат да се поврзат со повеќе уреди во исто време.
- Bluetooth технологијата овозможува поврзување без кабели, ниту пак е потребно уредите да се свртени еден кон друг како кај infrared поврзувањето, на пример можете да го користите уредот од џебот или од торба. Bluetooth е технологиј подржана и користена од милиони компании секаде низ светот.

За Bluetooth поврзувањето

- Bluetooth технологијата за безжично поврзување работи на оддалеченост од 10м

Максималниот домет зависи од препреките (луѓе, метал, цигли и др.) или од електромагнетни влијанија.

- Следните работи можат да влијаат врз осетливоста на Bluetooth врската.
 - Доколку има препрека како човек, метал, или сид помеѓу системот и Bluetooth уредот.
 - Доколку се користат во близина уреди со 2.4 GHz фреквенција, безжичен LAN уред, безжичен телефон, или микробранова печка.
- Поради тоа што Bluetooth уредот и безжичниот LAN (IEEE802.11b/g) користат иста фреквенција, доаѓа до микробраново попречување кое резултира со намалување на брзината на поврзување, влошување на врската или неправилна врска доколку во близина се користи ваков LAN уред. Во таков случај направете го следното.
 - Користете го уредот 10 m подалеку од безжичниот LAN уред.
 - Доколку тоа не е можно исклучете го безжичниот LAN уред.
 - Инсталирајте ги што е можно поблиску еден до друг.
- Микробрановите емитувани од Bluetooth можат да влијаат на различни медицински апарати. Поради тоа исклучете го Bluetooth и другите вакви уреди на места каде можете да предизвикате незгода.
 - во присуство на запалив гас, во болница, воз, авион, или на бензинска пумпа.
 - покрај автоматски врати или противпожарен аларам.
- Овој уред подржува можност за обезбедување врската која оди со Bluetooth стандардот и овозможува сигурна врска при користење на Bluetooth безжичната технологија. Во зависност од дотерувањето, обезбедувањето може да не е доволно. Бидете внимателни кога ја користите Bluetooth безжичната технологија.
- Не превземаме никакви последици поради протекување на информации при користење на Bluetooth.
- Нема гаранција за поврзување со други Bluetooth уреди.
 - Уред со слични можности на Bluetooth е потребен за да се прилагоди на Bluetooth стандардот специфициран од Bluetooth SIG, и да биде автентичен.
 - Ако поврзаниот уред е прилагоден на горенаведените Bluetooth стандарди, некои уреди може да не работат како треба во зависност од можностите и карактеристиките на уредот.
 - Додека зборувате на слушалките на мобилниот телефон, може да слушнете звук во зависност од уредот или околината.
- Во зависност од уредот што го приклучуваме, може ќе треба малку време да се воспостави врска.

Внимание

- Ако автомобилот е паркиран на сонце, дозволете му на уредот да се олади пред да го вклучите.
- Антената ќе се продолжи автоматски при вклучувањето на уредот. .

Кондезација на влага

На влажно време влага може да се појави внатре на леќите или во екранот на уредот. Ако ова се појави уредот нема да работи правилно. Во случај на ова извадете го дискот и оставете влагата да испари за одприлика 1 час.

За одржување на квалитет на звукот

Внимавајте да не истурате сокови и други пијалоци на уредот или на ЦД-то.

Забелешки за ЦД-то

- Не го допирајте ЦД-то по неговата површина. Користете ги рабовите.
- Чувајте ги ЦД-њата во кутија кога не ги користите.
- Не изложувајте ги на висока температура. Избегувајте да ги оставате во колата на место кое е изложено на сонце.
- Не лепете или користете ЦД со леплива површина. Такви дискови може негативно да влијаат на уредот или ЦД-то.



Следните проблеми може да се појават при користење на такви:

- Проблеми со вадење на ЦД-то од уредот поради нечистотија во уредот за исфрлање на истото).
- Проблеми со читање на аудио информациите, прескокнување на нумери и нивно непознавање или кривење на ЦД-то.
- ЦД-ња со неправилна форма (пр. срце, квадрат) не се репродуцираат на овој уред. При обид може да го оштете уредот. Не користете вакви ЦД-ња.
- Неможете да репродуцирате 8 cm(3 1/4) CD-ња.

- Пред употреба избришете го ЦД-то со крпа за чистење и тоа од центарот кон надвор. Немојте да користите никакви средства (бензин, ацетон и др.) за чистење при тоа.



Забелешки за CD-R/CD-RW ЦД-ња

- Некои CD-Rs/CD-RWs (во зависност од опремата на која се снимени и нивната состојба) може да не се пуштаат на овој уред.
- Неможете да пуштате CD-R/a CD-RW кои не се завршени.

Музички дискови кодирани со технологија за заштита на авторските права

Овој уред е дизајниран за пуштање на сите стандардни Compact Disc (CD-ња). Во последно време разни музички дискови кодирани со технологија за заштита на авторските права се рекламираат од страна на издавачките куќи. Имајте в предвид дека некои од тие ЦД-ња не одговараат на ЦД стандардот и не може да се емитуваат од овој уред.

Забелешка за дупли дискови

На овие дискови на едната страна се снима DVD материјал, а на другата дигитален аудио материјал. Сепак страната на која е снимен дигиталниот аудио материјал не подлежи на Compact Disc (CD) стандардот, репродукцијата на ваквите дискови не е загарантирана.

За MP3/WMA податоците

MP3, кој одговара на MPEG-1 Audio Layer-3, е музички стандарден компресиран формат. Тој ги компресира аудио ЦД информациите приближно 1/10 од нивната оригинална големина.

WMA, кој одговара на Windows Media Audio, е друг стандарден музички формат. Тој ги компресира аудио ЦД информациите приближно 1/22* од нивната оригинална големина.

* само за 64 kbps

- Уредот е компатибилен со ISO 9660 Ниво 1/ Ниво 2 формат, Joliet/Romeo во развиен формат и Multi Session
- Максимален број:
 - Папки (албуми): 150 (вклучувајќи ја почетната и празни папки).
 - MP3/WMA содржини (нумери) и фолдери на едно ЦД е 300 (ако папката/содржината содржи многу знаци бројот може да падне под 300).
 - Број на прикажувани знаци за фолдери или содржина е 32 (Joliet), и 64 (Romeo).
- Верзии на ID3 додоток 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 и 2.4
 - ги ставате само на MP3. 1 ID3 знак е 15/30 знаци (1.0 и 1.1), или 63/126 карактери (2.2, 2.3

Забелешка


Доколку ја знаете фреквенцијата на станицата која сакате да ја слушате притиснете и задржете (SEEK) –/+ за приближно да ја лоцирате фреквенцијата, потоа притискајте (SEEK) –/+ континуирано за прецизно дотерување на станицата.

RDS

Преглед

ФМ станиците со Radio Data System (RDS) сервис испраќаат незвучни дигитални информации со вообичаената радио програма.

Ознаки на екранот



A Фреквенција*1 (Име на програмата), број на станицата, RDS информации

B TA/TP*2

*1 При приемот на RDS станиците “**” е прикажано на левата страна од индикаторот на фреквенцијата.

*2 “TA” трепка за време на сообраќајната дојава. “TP” се пали кога е во прием таква станица.

За промена на ознаките на екранот **A**, притисни (DSPL).

RDS Сервиси

Овој уред автоматски ве обезбедува со следните RDS сервиси:

AF (Алтернативни фреквенции)

Ја пронаоѓа и репрограмира станицата со најак радио сигнал. Со користење на оваа функција можете да слушате иста радио станица за време на долг пат без рачно (мануелно) да морате да ги репрограмирате саканите станици.

TA (Сообраќајни дојави)/TP (Сообраќаен програм)

Ве обезбедува со сообраќајни информации/програми. Секој прием на информација или програм ќе ја попречи моментално избраната функција.

PTY (Типови на програми)

Го покажува типот на примениот програм и ги бара типовите на програми кои Вие ги барате.

ST (Време на часовникот)

ST информации RDS емитувањето го дотеруваат часовникот.

Забелешка

- Во зависност од државата, регионот, сите функции RDS може да не бидат активни.
- RDS нема да работи ако сигналот е преслаб или доколку радиостаницата не емитура RDS информации.

Дотерување на AF и TA

1 Притискајте (AF/TA) континуирано додека саканата опција се појави.

избери	за да
AF-ON	активира AF и деактивира TA.
TA-ON	активира TA и деактивира AF.
AF, TA-ON	активираат и AF TA.
AF, TA-OFF	деактивираат и AF и TA.

Зачувување на RDS станици со AF и TA дотерувања

Можете да ги сочувате RDS станиците заедно со AF/TA дотерувањата. Доколку ја користите BTM функцијата, само RDS станиците се зачувани со истите AF/TA дотерувања.

Ако избирате рачно, можете да изберете станици со и без RDS и можност за AF/TA дотерување на секоја.

1 Изберете AF/TA, потоа зачувајте ја станицата со BTM или рачно.

Дотерување на јачината на тонот на сообраќајните дојави

Можете да ја дотерате јачината на тонот на сообраќајните дојави за да не се случи да не ги слушнете.

1 Ротирајте ја контролата за јачина на волуменот за да ја дотерате саканата јачина.

2 Притиснете и држете (AF/TA) додека “TA” се појави

Прием на итни дојави

Со вклучени AF или TA итната дојава ќе ја попречи моментално затекнатата програма.

Останување на регионалниот програм

— REG

Кога AF функцијата е вклучена, фабричко дотерување е на уредот е да остане на програмата од тој регион, а не да се префрли на друга програма со појака фреквенција.

Ако го напуштате овој регион на прием на програми изберете “REG-OFF” во дотерувањето за време на FM приемот (ст. 17).

Забелешка

Оваа функција не работи во Англија и на некои други места.

Локално поврзување(само за ГБ)

Оваа функција Ви овозможува да изберете друга радиостаница во просторот иако таа не е зачувана на нумерираните копчиња. **1** За време на FM приемот притиснете на копчињата од ((1) до (6)) на кое радио станицата е зачувана.

2 За 5 сек. повторно притиснете го копчето со бројот на локалната станица. Повторувајте ја процедурата додека станицата не биде целосно во прием.

ИзбирањеPTY



Горенаведеното име на тип на програма се појавува на екранот доколку се емитуваат PTY информации.

2 Притискајте (PTY) континуирано додека саканиот тип на програма не се појави.

3 Притиснете (SEEK) -/+.

Уредот започнува со барање на избраниот тип на програма

Типови на програми

NEWS (Вести) **AFFAIRS** (моментални фери), **INFO** (Информации), **SPORT** (спорт), **EDUCATE** (Воспитни), **DRAMA** (драма), **CULTURE** (култура), **SCIENCE** (Научни), **VARIED** (разно), **PM** (популарна музика), **ROCK M** (Рок музика), **EASY M** (Музика за опуштање), **LIGHT M** (Лесна калсична), **CLASSICS** (класична), **OTHER M** (други видови на музика), **WEATHER** (време), **FINANCE** (Финанси), **CHILDREN** (Детски програми), **SOCIAL A** (Социални афери), **RELIGION** (Религија), **PHONE IN** (Контактни), **TRAVEL** (Патни), **LEISURE** (Слободни), **JAZZ** (Џез), **COUNTRY** (Кантри), **NATION M** (Домашна музика), **OLDIES** (Стара музика), **FOLK M** (Фолк музика), **DOCUMENT** (Документарна).

Забелешка

Во држави каде PTY не се емитува оваа функција не работи.

СТ Дотерување

1 Изберете “СТ-ON” во командите (ст. 16).

Забелешка

- СТ функција може да не работи и кога во прием имате RDS радио станица.
- Може да постои разлика во времето избрано од СТ функцијата и од моменталното време.

MONO (Моно мод)*2

За подобрување на лошиот FM прием

изберете моно мод.

– “MONO-ON” : стерео емитување

слушате во моно мод.

– “MONO-OFF” (●): стерео емитување во стерео мод

REG*2 (Regional)

Изберете “REG-ON” (●) или “REG-OFF”(ст. 12).

LOUD (Loudness)

За чисто слушање на музика со мала јачина на тонот.

– “LOUD -ON” за појачување на bass и treble.

– “LOUD -OFF” (●): за исклучување на појачувањето

BTM (стр. 10)

BT INIT(стр. 15)

*1 Кога уредот е исклучен.

*2 При прием на FM сигнал.

Користење на додатна опрема

Помошна аудио опрема

Про поврзувањето со додатна аудио опрема со AUX input jack (stereo mini jack) на уредот, со избирање на извор можете да слушате на Вашите звучници.

Поврзување со подвижен аудио уред

- 1 Исклучете го подвижниот аудио уред.
- 2 Намалете ја јачината на тонот на уредот.
- 3 Поврзете го со уредот.

¹ (страница 15)



* Користете прав приклучок.

Дотерување на јачината на тонот

Проверете ја јачината на тонот на секој поврзан уред пред употреба.

- 1 Намалете ја јачината на тонот на уредот.
- 2 Притискајте (SOURCE) додека “AUX” се појави. “FRONT IN” се појавува.
- 3 Започнете репродукција на подвижниот аудио уред со вообичаена јачина на тонот.
- 4 Изберете ја саканата јачина и на уредот.
- 5 Притискајте го избирачкото копче додека “AUX”. На копчето за јачина на волуменот дотерајте го степенот (-8 dB до +18 dB).

Дотерување на balance fader — BAL/FAD

1. Притискајте го копчето за избирање додека “BAL” или “FAD” се појави.

Се случуваат следните промени:

LOW* → HI* → BAL (лево-лесно) → FAD (напред-назад) → AUX*² → BT AU*³

Кога EQ свети е активирано

*1 Кога EQ свети е активирано (стр. 16).

*2 Кога AUX изворот е активиран (стр. 17).

*3 Кога Bluetooth audio изворот е активиран. (стр. 15)

2. Со ротирање на избирачкото копче дотерајте ја саканата опција.

По 3 с. дотерувањето е завршено и екранот се враќа во нормално работење/прием.

Со далечинскиот управувач со картичка Во постапката 2, за дотерување на саканата опција притиснете ←, ↑, → или ↓.

Дотерување на кривата на еквилајзерот — EQ lite

“CUSTOM” од EQ lite Ви овозможува да направите сопствени дотерувања на еквилајзерот.

1. Изберете извор и притискајте (EQ) за избирање “CUSTOM.”

2. Притискајте го копчето за селектирање додека “LOW” или “HI” се појави.

3. Ротирајте го копчето за избирање за дотерување на избраната опција.

Волуменот се дотерува во 1 dB степен, од -10 dB до +10 dB.



Повтори ги стапките 2 и 3 за дотерување на еквилајзерот.

За враќање на фабричките дотерувања на еквилајзерот притисни и држи го копчето пред дотерувањето да биде завршено.

Под 3с. дотерувањето е завршено и екранот се враќа во нормален мод.

Забелешка

Еквилајзерот можете да го дотерате и на други начини.

Со далечинскиот управувач со картичка Во постапката 2, за дотерување на саканата опција притиснете ←, ↑, → или ↓.

Дотерување на уредот — SET

1. Притиснете и држете го копчето за избирање

Се појавува екранот за дотерување

2. Притискајте го копчето континуирано додека саканата функција се појави.

3. Изберете ја саканата функција копчињата за јачината на тонот. Пр. “ON” или “OFF”.

4. Притиснете и држете го копчето за избирање.

Дотерувањето е завршено и екранот се враќа во нормален мод.

Забелешка

Прикажаните функции ќе бидат различни во зависност од изворот и дотерувањето

Со далечинскиот управувач

Во постапката 3, за избирање на функција, притиснете ← или →.

Следните функции можат да се дотераат. (види подолу):
“●” означува погрешно избрана функција.

CLOCK-ADJ (Дотерува на часовникот) (стр. 6)

СТ (Време)

Изберете “СТ-ON” или “СТ-OFF” (●) (стр. 11, 12).

BEEP

Изберете “BEEP-ON” (●) или “BEEP-OFF.”

AUX-A*¹ (AUX Audio)

За вклучување или исклучување на AUX изворот “AUX-A-ON” (●) или “AUX-A-OFF” (стр. 17).

A. OFF (Auto Off)

За автоматско исклучување по одредено: “A. OFF-NO” (z), “A. OFF-30S (секундки),” “A. OFF-30M (Минути)” или “A. OFF-60M (минути).”

DEMO*¹ (Демонстрација)

Изберете “DEMO-ON” (●) или “DEMO-OFF.”

DIM (Dimmer)

За промена на светлината на екранот.
– “DIM-ON”: за активирање на функцијата и
– “DIM-OFF” (●): за деактивирање

A. SCRL (Auto Scroll)

За автоматско движење низ функциите при променување на албума/номера.
– “A. SCRL-ON” (●): за движење.
– “A. SCRL-OFF”: за исклучување

LOCAL (Local Seek Mode)

– “LOCAL-ON”: за избирање на станици со најдобар сигнал.
– “LOCAL-OFF” (●): нормално избирање.

Bluetooth функции

Bluetooth операции

За користење на Bluetooth функциите, неопходна е следната постапка.

1 Впарување:

При поврзување на Bluetooth уредите за прв пат, меѓусебна регистрација е потребна Ова се вика впарување. Оваа регистрација (вмрежување) е потребна само при првиот пат бидејќи уредот и останата опрема ќе се препознаат автоматски од следниот пат. Можете да впарите до 8 уреди (Во зависност од уредот можеби ќе треба да внесете код за секоја конекција).

2 Поврзување

Некогаш вмрежувањето овозможува автоматско поврзување. За користење на уредот по вмрежувањето, активирајте ја конекцијата

3 Разговор со слушалки/Пренесување на музика

Можете да повикувате мобилен или пак да слушате музика додека се врши поврзувањето.

Впарување

Прво регистрирајте (“пар”) Bluetooth уредот (мобилен телефон и др.) и овој уред еден со друг. Можете да спарите до 8 уреди. Откако еднаш ќе биде ова направено нема потреба од повторување на истото.

1 Притиснете (OFF).

Видете дали часовникот ќе се појави на екранот.

Auto off функцијата е вклучена, доколку уредот е исклучен и екранот не работи, притиснете и задржете (OFF) за вклучување.

2 Поставете го Bluetooth 1 m (3 ft) од овој уред.

3 Притиснете и задржете (EQ/BLUETOOTH)


додека “●” светне (околу 7 с.).

Уредот е во парен мирувачки мод.




4 Дотерајте го Bluetooth за барање на овој уред.

Листа од детектирани уреди се појавува на екранот на поврзаниот уред. Овој уред е прикажан како “XPLOD” на конектираниот уред.



5 Доколку е потребен влезен код на екранот на приклучениот уред, внесете “0000.”



Уредот и Bluetooth | си ги зачувуваат податоците меѓусебно и кога впарувањето ќе биде направено, уредот е подготвен за приклучување со останатите уреди.



“●” Трепува и останува запалена откако впарувањето ќе биде направено.

6 Дотерување на Bluetooth уредот за приклучување

“●” или “●” се појавува кога е воспоставена конекција.

* Влезниот код може да е “passkey,” “PIN code,” “PIN number” или “Password,” и др., во зависност од уредот.

Забелешка

Впарувачкиот режим е активен додека се врши поврзувањето.

За Bluetooth ознаките

Се користат следните ознаки.

	свети: трепка: несвети:	Bluetooth сигнал вклучен Pairing standby мод Bluetooth сигнал исклучен
	свети: трепка: несвети:	Успешно поврзување Се поврзува Нема поврзување
	свети: трепка: несвети:	Успешно поврзување Се поврзува Нема поврзување

Поврзување

Ако впарувањето е веќе извршено, операциите започнете ги од тука.

За вклучување на излезниот Bluetooth сигнал

За да ги користите Bluetooth функциите вклучете го излезниот Bluetooth сигнал.

- 1 Кога го исклучувате уредот притиснете и задржете (EQ/BLUETOOTH) додека “ lights (за околу 3с.). Bluetooth е вклучен.



Поврзување со мобилен телефон

- 1 Проверете дека и двата уреда се со вклучен Bluetooth сигнал.
- 2 Поврзување на уредот со Вашиот мобилен телефон.
“” се појавува при поврзување.



Поврзување со последниот повикуван мобилен телефон од овој уред

- 1 Осигурајте се дека и двата уреда се со вклучен Bluetooth сигнал.
- 2 Притиснете (SOURCE) повторувачки додека “BT PHONE” се појави.
- 3 Притиснете (handsfree). “” трепка за време на поврзувањето, а потоа “” стои запалено откако поврзувањето е завршено.

Забелешка

За време на Bluetooth audio, не можете да се поврзете од овој уред со мобилен телефон. Поврзувањето е можно од мобилен телефон кон овој уред. При поврзувањето звучен сигнал ќе ја прекине програмата.

Забелешка

Со вклучен Bluetooth сигнал:кога палењето е вклучено, уредот автоматски се поврзува со последно конеткрираниот телефон. Приклучувањето зависи и од карактеристикаите на мобилниот телефон. Доколку уредот не се поврзе автоматски, поврзете се рачно.

Поврзување на аудио уред

- 1 Проверете дека Bluetooth сигналите се вклучени кај двата уреда.
- 2 Поврзување со овој уред користејќи аудио уред.
“” се појавува при поврзувањето.



Поврзување со последниот конектиран аудио уред

- 1 Проверете дека и двата уреда се со вклучен Bluetooth сигнал.
- 2 Притискајте (SOURCE) континуирано додека “BT AUDIO” се појави.
- 3 Притиснете (6). “” трепка при поврзувањето и “” останува запалена по поврзувањето.

Слушалки

Прием на повици

При прием на повик, повикувачки тон се емитува од Вашите автомобилски звучници. Проверете дали се поврзани уредот со мобилниот телефон пред употреба.

- 1 Притиснете (handsfree) откако ќе слушнете повикувачки тон.
Започнува повикување од телефонот.

Завршување на повик

Притиснете (handsfree) повторно. Заоткажување на доаѓачки повик притиснете и држете (handsfree) 2 секунди.

Забелешка

Микрофонот на овој уред е поставен позади на плочката (стр. 9). Не го покривајте микрофонот.

Повикување

Во случај на повикување од овој уред користете ја (redial) функцијата.

- 1 Притискајте (SOURCE) континуирано додека “BT PHONE” се појави.
- 2 Притиснете и држете (handsfree)
3 секунди или повеќе.
Повикувањето започнува.

За завршување на повик

Притиснете (handsfree) повторно. За повикување на друг телефон, користете го вашиот мобилен, а потоа трансферирајте го повикот. За трансферирање на повици видете го следното.

Трансферирање на повици

За активирање/деактивирање на соодветните уреди (уредот/мобилен телефон), проверете го следното.

- 1 Притиснете и задржете (handsfree)или користете го вашиот мобилен телефон.

За операциите на мобилниот телефон побарајте во неговото упатство за употреба.

Забелешка

Во зависност од мобилниот телефон, конекцијата (врската) со слушалките може да биде прекината при трансферирање на повик.

Пренесување на музика

Слушање на музика од аудио уред

Можете да слушате музика на овој уред од друг аудио уред само доколку тој подржува A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) на Bluetooth тејхнологијата.

- 1 Намалете го тонот на овој уред.
- 2 Притискајте (SOURCE) континуирано додека “BT AUDIO” се појави.
- 3 При раководење со аудио уредот да започнува репродукцијата.
- 4 Дотерајте го тонот на овој уред.

Дотерување на јачината на тонот

Волуменот се дотерува при било каква разлика меѓу уредот и Bluetooth audio уредот.

- 1 Започнете репродукција на Bluetooth audio уредот до умерена јачина на тонот.
- 2 Дотерајте ја вообичаената јачина на тонот.

- 3 Притискајте го избирачкото копче континуирано додека “BT AU” се појави, и со ротирање на дотерувачот на јачината на тонот внесете (-8 dB до +18dB).

Раководење на аудио уред преку овој систем

Можете да раководите преку овој уред со друг аудио систем само доколку тој подржува AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) на Bluetooth технологијата. (Операциите се во зависност од аудио системот.)

Зада	Притиснете
Репродукција	(6) (PAUSE) на овој уред.
Pause	(6) (PAUSE)* на овој уред.

Промена на нумери SEEK +/- ()() (по еден пат за секоја нумера)

* Во зависност од уредот можеби ќе биде потребно притискање два пати.

Горенаведените операции се изведуваат на аудио системот.

Забелешка

Ако е променета изборот на уредот репродукцијата не прекинува.

Забелешка

Можете да поврзете мобилен телефон кој подржува A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)и да користите како аудио систем за слушање на музика

Бришење на регистрациите на сите впарени уреди

- 1 Притиснете (OFF).
Уредот е исклучен.
- 2 Ако “” трепка, притиснете и задржете (EQ/ BLUETOOTH) додека “” се исклучи.
- 3 Притиснете и задржете го копчето за избирање.
- 4 Притискајте го копчето за избирање континуирано додека “BT INIT” се појави.
- 5 Притиснете (SEEK) +.
Функцијата започнува.
Потребни се 8 с. за откажување на сите регистрации. Не го исклучувајте додека “INITIAL” трепка.